



**Camellia**  
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО  
email: info@camelliatravel.com.mk  
www.camelliatravel.com.mk

**A- ЛИЦЕНЦА**  
**№. 202**

Ул. Филип Втори Македонски  
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,  
тел: 02 3232-916, 3162916

## БУДИМПЕШТА

**07.03-11.03.2023**

### 1 ден 07.03.2023

Состанок на групата во 17:00 часот од пред Дрво Декор, Заминување за Будимпешта. Се патува преку граничниот премин Табановце и Србија, ноќно возење со попатни застанувања заради одмор и царински формалности.

### 2 ден 08.03.2023

Пристигнување во Будимпешта во утринските часови. Сместување во хотел. Панорамско разгледување на градот : ПЕШТА – Споменикот на милениумот, операта, улиците Андраши, Ракочи, Вацпалачи..., Парламентот, Црквата Св Стефан, Мостовите на Дунав, БУДИМ – Цитаделата, Кралската палата, Црквата на Кралот Матејас, Рибарската Тврдина... Слободно претпадне. Ноќевање.

### 3 ден 09.03.2023

Појадок. По појадокот слободно време за индивидуална прошетка низ Будимпешта или факултативна посета на СЕНТ АНДРЕА (Живописно градче во кое се негува старата архитектура и народни ракотворби со голем број винотеки, рибни ресторани, музеи, галерии и цркви). Факултативно крстарење по Дунав. Враќање во хотелот. Ноќевање.

### 4 ден 10.03.2023

Појадок. По појадокот заминување кон Шопинг центар ARENA. Во попладневните часови заминување за Македонија. Ноќно возење со попатни застанувања заради одмор и царински формалности.

### 5 ден 11.03.2023

Пристигнување во раните утрински часови во Македонија.



**Цената на аранжманот изнесува: 169€**

( на 3 рати по 3.500,00 денари)

#### **ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:**

- Превоз со Високи туристички автобуси
- Сместување во Hotel Expo Congress 4\* (опција до 17.01.2023)
- 2 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Будимпешта со локален водич
- Пратител на групата од агенција

#### **ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:**

- Осигурување 5 €
- Факултативно Крстарење по Дунав 20 €
- Факултативна посета на Сент Андреа 20 €
- Традиционална вечера во Унгарски ресторан 35€
- Доплата за еднокреветна соба (опционално)

Contact Information: +38923232916 ;+38978281526 ;+38978281522 – info@camelliatravel.com.mk ; www.camelliatravel.com.mk



**Camellia**  
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО  
email: info@camelliatravel.com.mk  
www.camelliatravel.com.mk

**А- ЛИЦЕНЦА**  
**№. 202**

Ул. Филип Втори Македонски  
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,  
тел: 02 3232-916, 3162916

### Напомени:

- Организатор на аранжманот е Т.А. Камелија Турс;
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност, курс 1 евро = 62 мкд;
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 38 патника;
- За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот;
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот;
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот;
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата;
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.

**Тимот на ТА Камелија Турс Ви посакува пријатно патување !**